

КАЛЕНДАР НА ОБЈАВУВАЊЕ ПОДАТОЦИ ЗА БАНКАРСКИОТ СИСТЕМ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА^{1,2,3}

Категорија на податоци	Периодичност	Рок на објавување	31.3.2021	30.6.2021	30.9.2021	31.12.2021
А. БАНКАРСКИ СИСТЕМ						
I. КВАРТАЛНИ ИЗВЕШТАИ						
1. Биланс на состојба	квартално	најдоцна до (Т+ 60 дена)/(Т+90 дена)	31 Мај 2021 (Т+60 дена)	30 август 2021 (Т+60 дена)	29 ноември 2021 (Т+60 дена)	31 март 2022 (Т+90 дена)
2. Биланс на успех	квартално	најдоцна до (Т+ 60 дена)/(Т+90 дена)	31 Мај 2021 (Т+60 дена)	30 август 2021 (Т+60 дена)	29 ноември 2021 (Т+60 дена)	31 март 2022 (Т+90 дена)
3. Податоци по банка (кредити, депозити и актива)	квартално	најдоцна до (Т+ 60 дена)/(Т+90 дена)	31 Мај 2021 (Т+60 дена)	30 август 2021 (Т+60 дена)	29 ноември 2021 (Т+60 дена)	31 март 2022 (Т+90 дена)
4. Преглед на банки по групи	квартално	најдоцна до (Т+ 60 дена)/(Т+90 дена)	31 Мај 2021 (Т+60 дена)	30 август 2021 (Т+60 дена)	29 ноември 2021 (Т+60 дена)	31 март 2022 (Т+90 дена)
5. Кредитна изложеност	квартално	најдоцна до (Т+ 60 дена)/(Т+90 дена)	31 Мај 2021 (Т+60 дена)	30 август 2021 (Т+60 дена)	29 ноември 2021 (Т+60 дена)	31 март 2022 (Т+90 дена)
6. Показатели за степенот на ризичност на изложеноста на кредитен ризик	квартално	најдоцна до (Т+ 60 дена)/(Т+90 дена)	31 Мај 2021 (Т+60 дена)	30 август 2021 (Т+60 дена)	29 ноември 2021 (Т+60 дена)	31 март 2022 (Т+90 дена)
7. Показатели за профитабилноста на банките	квартално	најдоцна до (Т+ 60 дена)/(Т+90 дена)	31 Мај 2021 (Т+60 дена)	30 август 2021 (Т+60 дена)	29 ноември 2021 (Т+60 дена)	31 март 2022 (Т+90 дена)
8. Основни показатели за работењето на банките	квартално	најдоцна до (Т+ 60 дена)/(Т+90 дена)	31 Мај 2021 (Т+60 дена)	30 август 2021 (Т+60 дена)	29 ноември 2021 (Т+60 дена)	31 март 2022 (Т+90 дена)
9. Показатели за адекватноста на капиталот на банките	квартално	најдоцна до (Т+90 дена)	30 јуни 2021 (Т+90 дена)	30 септември 2021 (Т+90 дена)	31 декември 2021 (Т+90 дена)	31 март 2022 (Т+90 дена)
10. Индикатори за финансиска стабилност	квартално	на (Т+90 дена)	30 јуни 2021 (Т+90 дена)	30 септември 2021 (Т+90 дена)	31 декември 2021 (Т+90 дена)	31 март 2022 (Т+90 дена)

Забелешка:

^{1/} Сите датуми се очекувани датуми на објавување на податоците за банките и се предмет на промена.

^{2/} Податоците се однесуваат за сите банки коишто од гувернерот на Народната банка на Република Северна Македонија добиле дозвола за основање и работа.

^{3/} Т се однесува на кварталниот датум, пришто Т+90 дена се однесува на податоците со состојба на 31.12., како и на показателите за адекватноста на капиталот на банките и на индикаторите за финансиска стабилност.